



Л. Кочан
Е. Ѓорѓи

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ” - СКОПЈЕ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ ПРИ ФФК



ПРВ МЕГУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ЗА НАСТАВАТА ПО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ НА СТУДЕНТИТЕ - СОСОТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ -

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ

25-27 март, 2005- Скопје

СПОРДЕБЕНА АНАЛИЗА НА ФАКТОРСКИТЕ СТРУКТУРИ И ПРОМЕННИТЕ ВО ЛАТЕНТИОТ МОТОРИЧКИ ПРОСТОР КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ОД МАШКИ ПОЛ ВО ВОЗРАСНИОТ ПЕРИОД ОД 11 – 12 ГОДИНИ

Орце Митевски
Билјана Митевска

Со цел да се утврди и споредат факторските структури како и промените во моторниот латентен простор кај ученици од машки пол на 11 и 12 годишна возраст, извршено е лонгитудинално истражување со применета на 27 моторни тестови. Со применета на факторска анализа кај учениците на 11 годишна возраст од применетите моторни тестови изолирани и дефинирани се 5 латентни моторни димензии (флексибилност, динамометричка сила, координација, рамнотежа и ритмичка структура). На 12 годишна возраст кај истите ученици егзистираат 6 латентни моторни димензии (динамометричка сила, рамнотежа, експлозивна снага, координација, статичка снага и еден недефиниран фактор. Со израчунавање на коефициентите на конгруенција утврдена е различна факторска структура на изолираниите фактори во првото и второто мерење, односно кај учениците на 11 и 12 годишна возраст (во 5 и 6 одделение). Различната факторска структура ја наметнува потребата од реализирање на различни програмски содржини на часовите по физичко образование во третираниот возрастен период.

1. ВОВЕД

Во различни возрастни периоди од животот настапуваат промени во сите субпростори од антрополошкиот статус на секој поединец. Одредени промени настапуваат интензивно и во пократок временски период, а други промени настапуваат за подолг временски период. Кога станува збор за промените во структурата во моторичкиот простор, според досегашните сознанија, може да се констатира дека тие настапуваат во различен временски период под влијание на надворешни и внатрешни фактори. Влијанието на надворешните фактори (редовно телесно вежбање и други) доведуваат до промени во нивото на моторишите способности, додека влијанието на внатрешните фактори доведуваат до квантитативни и квалитативни промени во структурата на моторните способности. Познавањето на промените, односно егзистирањето на одредени моторни способности во поедини возрастни периоди има практична примена при насочување и селектирање на учениците за занимавање со спортска дисциплина која во најголема мерка ќе одговара на можностите на секој поединец.

2. МЕТОД НА РАБОТА

Со цел да се утврди факторската структура и промените во латентниот моторен простор кај учениците од 11 – 12 годишна возраст од Република Македонија, извршено е лонгитудинално истражување на 144 ученици од машки пол.

Применети се 27 моторички тестови за проценка на девет латентни моторни димензии (прецизност, експлозивна снага, рамнотежа, динамометричка сила, флексибилност, статичка снага, ритмичка структура, координација и фреквенција на

движењата. За секој сегмент од моторниот простор применети се по три моторни тестови. Изборот и изведбата на моторните тестови се по препораките на Метикош и соработници (1989). Истите моторни тестови се применети на примерок на испитаници во 5 одделение на 11 годишна возраст и на истите испитаници во 6 одделение на 12 годишна возраст. Добиените резултати од моторните тестови од првото и од второто мерење се посебно обработени со основните дескриптивни статистички параметри. Матрицата на интеркорелација е факторизирана со методата на највероватни фактори со што е утврдена факторската структура во моторичкиот простор посебно за учениците од 11 и 12 годишна возраст. Резултатите од факторската анализа се анализирани и споредени, а со коефициентите на конгруенција се утврдени разликите и идентичноста на изолираните фактори во третираните возрастни периоди.

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Од применетите моторни тестови кај учениците од 11 годишна возраст (петто одделение) во факторската анализа изолирани се пет значајни карактеристични корени кој според бројот и висината на значајните проекции се именувани како фактори за: флексибилност, динамометричка сила, координација, рамнотежа и ритмичка структура (Табела 1). Од резултатите на истите моторни тестови применети кај учениците од 6 одделение, изолирани се шест латентни моторни димензии кои се дефинирани како фактори за: динамометричка сила, рамнотежа, експлозивна снага, координација, статичка снага, а на изолиранот четврти фактор, пет моторни теста имаат значајни проекции кои според нивната структура на движења се именети за за проценка на

различни моторни способности и не овозможуваат четвртниот фактор да се дефинира (Табела 3). Кумулативно изолираните моторички димензии 41.86 % во 5 одделение и 41.28 % во 6 одделение го објаснуваат варпјабилитетот во моторниот простор.

Табела 1 Факторска структура на моторните тестови кај учениците од 5 одделение по Варијакс ротација

	Фактор 1 флексион димензија	Фактор 2 рачетка	Фактор 3 координира	Фактор 4 рамнотежа	Фактор 5 ритмичка
МГДСТ	.470612	-.024919	.089509	-.016744	.041948
МГКСТ	.509511	-.076482	.100128	-.018133	-.201192
МГМНО	.278514	-.145215	-.056705	.143695	.338718
МФМГД	.364132	-.182735	.133045	.188570	-.190441
МСКДЛ	.339248	-.366173	.457768	.150801	-.020818
МПР20	-.215569	-.284710	.459195	-.010112	-.201065
МРДОО	-.091082	.026307	.033373	.812896	.011535
МРСОИ	.116863	.020314	.009095	.505084	.056328
МРДЗО	.080775	.178181	-.046599	.416238	.290338
МФМРА	-.068816	.811626	.079374	-.015689	.105380
МЕХТЕ	-.001561	.647444	-.029304	.006680	.131269
МЕХПИТ	-.105764	.762431	-.137352	.171401	.270370
МРАГР	.408253	.463962	-.142262	.098834	.517655
МДПКЛ	.512031	-.040393	.282827	.068119	.183500
МПРПД	.617086	.204102	-.111724	-.003429	.554841
МВИСЗ	.026716	-.231993	.449314	.334351	-.025438
МИЗСТ	.189333	.188917	.206230	.187557	.439623
МИЗГР	-.086138	.018133	.238480	.136713	.214273
МУХОП	.113655	.397560	-.075428	.036523	.692467
МНГБУД	-.050761	.065310	.015381	.110786	.597871
МУНРЗ	-.102805	-.049025	.003979	-.081549	.536978
МПРПР	.164597	.120628	.721217	.028147	-.049870
МДСМИ	.087119	.218293	.504004	.036796	.004143
МПОДП	.220142	.023907	.572521	-.010799	.266541
МТАРА	-.072041	.296418	.180309	.107698	.302186
МТАНО	.128904	-.195359	.454727	-.029349	.066091
МТАНЗ	.034537	.255929	.264910	.021251	.522009

Табела 2 Корелации меѓу изолираните фактори од факторската анализа кај учениците од 5 одделение

	1	2	3	4	5
1	1.000000	-.087015	.368399	.172830	.345818
2	-.087015	1.000000	-.190530	.225464	.537448
3	.368399	-.190530	1.000000	.209242	.099927
4	.172830	.225464	.209242	1.000000	.361134
5	.345818	.537448	.099927	.361134	1.000000

Со истите моторни тестови на иститот примерок на испитаници во различен временски период изолиран е различен број и различни видови на моторни способности, што укажува на егзистирање на различни моторни способности во третираните возрастни периоди.

Освен бројот и видот на изолираните латентни димензии и височината и бројот на значајните проекции на изолираните димензии во факторските матрици кај учениците од 5 и 6 одделение ги покажуваат разликите и промените во ишвите факторски структури.

Анализирајќи ги значајните проекции на факторот за динамометрска сила изолиран од резултатите од првото мерење во 5 одделение и од второто мерење во 6 одделение, се забележуваат значајни сатурации на сите моторни тестови кој се наменети за проценување на динамометрска сила (МФЛРА, МЕХТЕ, МЕХПИТ), разлики се забележуваат во ишвите височина. Во петото одделение тие се повисоки и заедно со другите тестови кој имат значајни и ниски проекции, 40.73 % заедно партиципират во објаснувањето на вкупниот варпјабилитет. Во шестото одделение динамометриската сила е изолирана како втора латентна димензија и заедно со значајните проекции на тестовите за координација (МПРПР и МОСМИ) и тестот за ритмичка структура (МУНРЗ), 14.01 % учествуваат во објаснување на варпјабилитетот. Од

прикажаните резултати може да се констатира дека динамометриската сила во 5 одделение е релативно стабилна, а во 6 одделение стабилноста е намалена со значајните проекции на моторни тестови наменети за мерење на други способности. Добиените резултати упатуваат на промени и разлики во структурата на динамометриската сила во третираното временски период. Во табела 5 коефициентот на контрунција на факторите за динамометрска сила изолиран во 5 и 6 одделение е испод ишвото на граничната вредност, што укажува на постоење на разлики во факторска структура на динамометриската сила.

Табела 3 Факторска структура на моторните тестови кај учениците од 6 одделение по Варијакс ротација

	Фактор 1 динамоме трика	Фактор 2 рачетка	Фактор 3 координира	Фактор 4 рамнотежа	Фактор 5 ритмичка	Фактор 6 статичка
МГДСТ	.009099	-.112880	-.088469	-.177094	.648741	.034282
МГКСТ	.222766	.061780	.015943	.227185	.792476	-.003243
МГМНО	-.176175	.148568	.119135	.472605	.032627	.016288
МФМГД	.355410	.099125	.367837	-.147221	.092180	.176680
МСКДЛ	.047199	-.250558	.686563	-.046813	.001180	.100061
МТР20	.059264	-.031170	.601711	.207170	.125542	-.011321
МРДОО	-.145554	.457704	-.114451	.027539	.048614	-.012879
МРСОИ	.035883	-.180305	.027721	.571087	-.001919	.147609
МРДЗО	-.013386	.318688	.033179	.310361	.088843	.190647
МФЛРА	.523412	-.191646	.080414	.371196	.022754	.076979
МЕХТЕ	.485390	.148578	.054849	-.206132	.084259	-.009003
МЕХПИТ	.603379	-.162041	.346921	.106502	.022388	.004244
МРАГР	-.192331	.250609	.042295	.110726	.011663	.109080
МДПКЛ	.176319	.310616	.124218	.146610	.011467	.230286
МПРПД	.118209	.211660	-.146558	.294269	-.070143	.153316
МВИСЗ	-.148355	.211800	.216180	-.051852	.051068	.362817
МИЗСТ	.043602	.252691	-.006454	-.001784	.143437	.656657
МИЗГР	.077717	.258669	.119027	.007432	.043262	.365867
МУХОП	.023776	.146934	-.149321	.467140	.080433	.498537
МНГБУД	-.102018	.010454	-.051317	-.150862	.350029	.443627
МУНРЗ	.465217	-.096453	-.056083	.163469	-.027198	-.163892
МПРПР	.511848	.074720	.293750	.021563	.577313	-.315075
МДСМИ	.496463	.019097	.061135	.009539	.040474	.010163
МПОДП	.139767	.114088	.397573	-.073178	.426106	-.154508
МТАРА	-.247320	.136131	.119406	-.001790	.543712	-.165268
МТАНО	-.131687	.636489	-.268861	.159213	.298544	.217188
МТАНЗ	.054056	-.021138	.547818	-.215800	.091679	-.446984

Табела 4 Корелации меѓу изолираните фактори од факторската анализа кај учениците од 6 одделение

	1	2	3	4	5	6
1	1.000000	-.134482	.251190	-.027272	.287201	-.190414
2	-.134482	1.000000	-.388113	.121169	-.207629	.520405
3	.251190	-.388113	1.000000	-.062285	.254870	-.264582
4	-.027272	.121169	-.062285	1.000000	-.065702	-.024016
5	.287293	-.207629	.254870	-.065702	1.000000	-.389777
6	-.190414	.520405	-.264582	-.024016	-.389777	1.000000

Споредувајќи ја структурата на факторот за рамнотежа во пето и во шесто одделение се забележуваат разлики во бројот и височината на значајните проекции. Во пето одделение трите применети теста за рамнотежа имаат значајни проекции на факторот рамнотежа, додека во факторската структура во шесто одделение два теста за рамнотежа имаат пониски но значајни проекции. На факторот за рамнотежа во шесто одделение значајни проекции имаат п тестовите : МФМГД за експлозивна снага и (МТАНО) за фреквенција на движењата, а во пето одделение само тестот вис во зглб. Поврзаноста на рамнотежата со снагата е потврдена и со значајните коефициенти на корелација меѓу факторот за рамнотежа со експлозивната и статичката снага (табела 4), каде коефициентот на корелација меѓу рамнотежата и статичката снага е .52, а со експлозивната снага коефициентот е .38.

Врз основа на извршената анализа можеме да констатираме дека рамнотежата во пето одделение е јасно и чисто изолирана, за разлика од шесто одделение каде самостојноста е намалена и се зголемува зав-

исноста од експлозивната и статичката снага. Промените во морфолошката градба во овој период кај учениците од шесто одделение доведуваат до нарушување на рамнотежата при изведбата на тестовите за рамнотежа, а додека за одржување на лабилната рамнотежна положба, експлозивната и статичката снага имаат позитивно влијание.

Споредувајќи ја структурата на третата латентна димензија во пето одделение и петата во шесто одделение, односно на факторот дефиниран како координација, се забележуваат разлики во бројот и висината на значајните проекции на овој фактор. Во пето одделение, освен значајните сатурации на трите теста за проценка на координацијата и тестовите за проценка на експлозивната и статичката снага (МТР20, МСКДЛ, МВИСЗ) и тестот за фреквенција на двжењата (МТАНО) учествуваат во дефинирањето на факторот за координација. Значајните проекции на овие тестови укажуваат на поврзаноста на координацијата со снагата. Во шесто одделение висината на значајните проекции на тестовите за координација се намалуваат, а тестот МОСМИ го губи своето значајно влијание. Доблениите резултати укажуваат на промени и разлики во структура на координацијата кај учениците во наведените возрастни периоди.

Промените и разликите во структурата на факторот за координација може да ги објаснеме со коефициентот на корелација меѓу изолираните фактори. Кај учениците од 6 одделение (табела 2) координацијата има значајна и ниска корелација со динамометричката сила, експлозивна и статичката снага, а кај учениците од пето одделение со флексибилноста и рамнотежата (табела 4).

Коефициентите за корелација меѓу факторите за статичка, за експлозивна снага и динамометричка сила се искви и укажуваат на нивна релативна самостојност и независност. Нешто повисоки корелации се добиени меѓу рамнотежата со експлозивната и со статичката снага. Ова поврзаност може да се објасни со потребата од статичка и експлозивна снага при изведување на тестовите за рамнотежа. Според феноменалошкиот пристап, за да се задржи телото во лабилна рамнотежна положба на даската, потребна е статичка снага на мускулите на нозете, а при нарушување на лабилната рамнотежна положба и враќање на телото во рамнотежна положба за време на изведбата на тестот, потребно е брзо активирање на мускулите на стопалата и потколениците.

Поцелосни информации за помала или поголема сличност на факторските структури може да се добијат од коефициентите на конгруенција (табела 5).

Според коефициентите на конгруенција може да се утврди дека структурата на изолираните моторни фактори (динамометричка сила, координација и рамнотежа) меѓу учениците во пето и шесто одделение се разликува. Во пето и шесто одделение егзистира факторот за динамометричка сила. Факторската структура на овој фактор се разликува кај учениците на 11 и 12 годишна возраст, бидејќи коефициентот на конгруенција изнесува 0.77 и е под граничната вредност (.80),

а кај факторите за рамнотежата и координацијата коефициентите на конгруенција се 0.67, со што се потврдили разликите во факторските структури.

Освен анализираните моторни способности (динамометричка сила, рамнотежа и координација), експлозивната и статичката снага егзистираат само кај учениците од шесто одделение, а флексибилноста и ритмичката структура само кај учениците од пето одделение.

Табела 5. Коефициенти на конгруенција на изолираните и истоименувани моторички фактори кај учениците од 5 и 6 одделение

		6 одделение- маки					
		сила 1	рам. 2	експл. 3	не дф. 4	коор. 5	ст. сн 6
5 одд	флек. 1						1
маки	сила 2	0.77					4
	коор. 3					0.67	
	рам. 4		0.67				
	рит. ст. 5						

Анализирајќи ги резултатите од факторските анализи може да констатираме дека во петто и шесто одделение се изолирани 5 факторот за динамометричката сила, координацијата и рамнотежата, додека флексибилноста и ритмичката структура е изолирана само во пето, а експлозивната снага и статичката снага заедно со четвртиот недефиниран се изолирани само во шесто одделение. Егзистирањето на различни фактори во пето и шесто одделение укажува на различна факторска структурата во моторниот простор, односно во шесто одделение егзистираат моторните способности кој се под влијание на механизмот за енергетска регулација (динамометричка сила, експлозивна снага и статичка снага), а во пето егзистираат моторни способности (флексибилност, ритмичка структура, рамнотежа и координација) кој се под влијание на механизмот за структурирање на двжењата и регулација на мускулниот тонус.

Егзистирањето на различен број и различни видови на моторни способности, односно губење на едни и диференцирање на други моторни способности во овој период, вероватно се како резултат на промените во морфолошкиот развој и специфичностите во развојот во моторниот простор во различен високомерен период, од влијанието на генетскиот фактор, како и од меѓусебните реакции на поедини сегменти од антрополошкиот статус на учениците и други внатрешни и надворешни влијанија.

Добиените разлики во видот на изолираните способности упатуваат на разлики во структурата во моторниот простор, која овозможува изведување на различни моторни движења со различен квалитет меѓу учениците од 11 и 12 годишна возраст. Учениците од шесто одделение полесно би изведувале спортски активности и моторни движења кои се во зависност од експлозивна и статичка снага, а учениците од пето одделение би изведувале движења кои се во зависност од флексибилноста и ритмот. Во однос на моторни движења каде динамометричката сила, рамнотежата и координацијата се доминантни учениците од 11 и 12 годишна возраст се со исти можности за совладување на тие движења.

4. ЗАКЛУЧОК

1. Во моторниот простор кај учениците од 11 годишна возраст (5 одделение) егзистираат 5 латентни моторни димензии: флексибилност, динамометричка сила, координација, рамнотежа и ритмичка структура.
2. Кај учениците од 12 годишна возраст (6 одделение) изолирани се 6 латентни моторни димензии: динамометричка сила, рамнотежа, експлозивна снага, координација, статичка снага и еден недефиниран фактор.
3. Моторните димензии : динамометричка сила, координација и рамнотежа егзистираат кај учениците од 11 и 12 годишна возраст и тие имаат различна факторска структура.
4. Егзистирањето на различни моторни димензии кај учениците од 11 и 12 годишна возраст укажуват на настанати промени во структурата во моторниот простор.
5. Различната структура во моторниот простор ја наметнува потребата од совладување на различни програмски содржини во основните училишта за испитувањето на примерок на испитаници.

5. ЛИТЕРАТУРА

- Клинчаров,И.:Детерминација на разлики на некои морфолошки и моторички манифестиации меѓу учениците од женски и машки пол на возраст 11-14 години. Физичка култура. Скопје.2003. бр. 2. стр. 22-24.
Клинчаров, И., Христовски, Р.: Разлики во некои морфолошки и моторни манифестиации меѓу ученичките на 11-14 годишна возраст. Физичка култура.Скопје.2003. бр.2. стр.69-71.
Kurelic N.,Momirovic K.,Stojanovic M.,Sturm J.,Radoevic H., Viskic - Stalec N.:Struktura i razvoj morfolockih i motorickih dimenzija omladine. Institut za naučna istrazivanja Fakulteta za fizicko vaspitanje, Beograd,

1975.

Metikos D. Prot F., Hofman E., Pintar Z., Oreb G.: Mjernje bazicnih motoričnih dimenzija sportaca. Komisija za udbenike i skripta Fakultet za fizicku kulturu Sveucilista u Zagrebu, 1989, Zagreb.

Митевски, О.: Латентна поврзаност на антропометриските и моторичките фактори со успешната изведба на гимнастичките елементи кај учениците од 17 годишна возраст. Докторска дисертација. ФФК, Скопје,2000.

Наумовски,А.,Георгиев,Г., Митевски ,О. :Анализа со споредби на структурата на латентните биомоторни димензии меѓу учениците и ученичките на возраст од 18 години.Физичка култура. Скопје.2001. стр.63-67.

Наумовски А. и соработници: Маштаби на латентниот статус на некои антрополошки карактеристики на децата и младината во република Македонија. Сојуз на спортски педагози на Македонија.ФФК – Скопје 1995.

Наумовски,А.,Георгиев,Г.,Гоштарев,С.: Состојба на резултатите на некои варпјабли за проценување на биомоторните способности кај учениците и ученичките од 11 годишна возраст. Физичка култура.Скопје.2000. стр 13-16.

Наумовски,А.:Компаративна и конгруенција на структурата на некои биомоторни способности дефиниран од различни мерења на ист примерок на испитаници.Физичка култура.2001.стр. 12-26.

Наумовски,А.: Компаративна анализа на некои биомоторни способности кај машките и женските од 18 години.Физичка култура.Скопје.2001. стр.34-37.

Petz B.: Osnovne statistickie metode za ne matemati-care.Udjbenik Sveucilista u Zagrebu 1981.

Fulgozi A.:Faktorska analiza. Skolska knjiga. Zagreb, 1988.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FACTORIAL STRUCTURES AND CHANGES THE LATENT MOTHORICAL SPACES AT MALE PUPILS AT THE AGE OF 11 AND 12 YEARS.

Orce Mitevski
Biljana Mitevska

In order to fortify and compare the factorial structures as well as the changes in the latent mothorical space at male pupils at the age of 11 and 12 years old. we made a longitudinal research using 27 mothoric tests. Using factor analysis at the mothoric tests used at 11 years old male pupils. we isolated and defined 5 mothoric latent dimensions (flexibility; dynamometric power; coordination; balance and rhythmic structure). At the same pupils at the age of 12. 6 mothoric dimensions exists (dynamometric power; balance; explosive power; coordination; static strength and one undefined factor). Calculating the coefficient of conguerent. we fortify a different structure to the isolated factors in the first and in the second measurement. Because of these differences there is a need of different program contents at physical education classes in the researched period.